

Изложби

Преку изложените фотографии Скопското астрономско друштво раскажува за развојот на една од најинтересните области - астрофотографијата.

На изложбата беа презентирани фотографии од различни небесни објекти: планети, комети, метеори, галаксии, ѕвездени јата, маглини, како и фотографии од дел од активностите на друштвото "САД" во текот на неговото десетгодишно постоење.

Пишува:
Милева ЛАЗОВА

ПРВО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА АСТРО

СО ВИЗУЕЛНО УЖИ

По повод 10-годишнината од постоењето на Скопското астрономско друштво ("САД") и како дел од активностите за прослава на Меѓународната година на астрономијата - 2009, во Културно-информативниот центар беше отворена изложба на "Астрофотографии" во Македонија. На изложбата беа претставени 43 фотографии, направени во текот на овие 10 години, со користење на најразлична опрема: од аналогни фотоапарати, фотографски објективи, аматерски и професионални телескопи, дигитални фотоапарати и CCD камери. Фотографиите покажуваа едно шаренило од најразновидни објекти: галаксии, маглини, ѕбиени и отворени ѕвездени јата, Сонцето, Месечината и планетите од Сончевиот систем, како и неколку фотографии од активностите на Друштвото и на неговите членови.

Во текот на тие десет години, колку што постои Друштвото, преку теренската работа и астрофотографијата, неговите членови се запознале со голем број пријатели, вљубеници во астрономијата. Преку размената на искуства и на знаења, од година в година, нивните фотографии станале уште подобри. Така, дел од изложбата беа и неколку фотографии од пријатели од астрономски друштва на Балканот.

"Нашите пријатели од Балканот беа претставени од двајца членови на астрономското друштво 'Инфинитум' од Загреб, Хрватска, Борис Штрмар и Вид Николиќ, фотографии од астрономското друштво 'Аристарх' од Крагуевац, Србија, како и фотографиите на сигурно еден од најдобрите астрофотографи на Балканот, Љубинко Јовановиќ од Крањска Гора, Словенија", велат од Скопското астрономско друштво.

Своите први чекори кон астрофотографијата Друштвото ги направило





ВАЊЕ ОТКРИЈ ЈА ВСЕЛЕНАТА

Скопското астрономско друштво е здружение на граѓани, љубители на астрономијата, од најразлична возраст и националност. Цели на Друштвото се ширење и популаризирање на астрономијата како наука и обединување на сите љубители на астрономијата во нивната заедничка потрага по повеќе знаење, дружење и ведро небо.

Под слоганот "Откриј ја Вселената" УНЕСКО ја прогласи 2009 година за Меѓународна година на астрономијата. Скопското астрономско друштво, како локален координатор, се придружило на повикот на УНЕСКО и на Меѓународната астрономска унија за организација на цела низа настани за одбележување на астрономската година.



во 1999 година. На почетокот многу наивно, со аналогни фотоапарати, со мануелно водење на телескопите, а во некои случаи и со женски чорапи како дифузери. Со текот на времето и со пристапот до нови технологии и знаења, аналогната фотографија и водење ги замениле најпрво со веб-камери, а потоа и со дигитални фотоапарати и автоматско водење. Денес, членовите на Друштвото сериозно навлегуваат во магијата на CCD фотографирањето. Паралелно со напредувањето со фотоопремата, напредувале и со астрономската опрема - телескопите и окуларите. По десет години сега членовите на Скопското астрономско друштво го поседуваат најдобриот активен телескоп во Македонија.



Тие се надеваат дека изложбата ќе биде мотив за формирање на други астрономски друштва во Македонија и за анимирање на колку што е можно поголем број професионални и фотоаматери да почнат да се

занимаваат со астрофотографија.

Изложбата е спонзорирана од Министерството за култура на Република Македонија и од Културно-информативниот центар.